

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **179/2010**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта: javninabavki@skopje.gov.mk Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

вршење на надзор на изградба на објекти од високоградба

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

град Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

вршењето на надзорот на изградба на објекти од високоградба – капитални инвестиции на Град Скопје е за следните објекти:

-Дел 1: Објект Катна гаража на ул.“Даме Груев“

-Дел 2: Објект Катна гаража на ул“Мито Хаџивасилев Јасмин“ и

-Дел 3: Објект “Градска куќа“

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **71520000-9**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	вршење на надзор на изградба на објекти од високоградба	за Објект Катна гаража на ул.“Даме Груев“
2	вршење на надзор на изградба на објекти од високоградба	за Објект Катна гаража на ул.“Мито Хаџивасилев Јасмин“
3	вршење на надзор на изградба на објекти од високоградба	за Објект “Градска куќа“

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **10.03.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **4**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **„Градежен институт „Македонија“ АД Скопје (за дел 1)**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Дрезденска“ бр.52**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **60000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **20000000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **07.04.2011**